

|                       |  |                   |  |                                              |  |
|-----------------------|--|-------------------|--|----------------------------------------------|--|
| 1 2 3                 |  | Период            |  | Контролор                                    |  |
| Вид раб.              |  | 06462588          |  | 160011151778028                              |  |
| Идентификационен број |  | 4 5 6 7 8 9 10 11 |  | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |  |
|                       |  | Резервни кодекси  |  |                                              |  |

Назив на субјектот УКИМ - Медицински ОРАКУТЕТ  
 Адреса, седиште и телефон ул. 50<sup>та</sup> Дивизија бр.6 05317-045  
 Единствен даночен број 4080009100154  
 Назив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2022 година

Сметка \_\_\_\_\_ (во денари)

| Ред. бр.                                           | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                   | Ознака на АОП | Претходна година (почетна состојба) |                       | Тековна година |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
|                                                    |                            |                                            |               | Бруто                               | Исправка на вредноста | Нето (6 - 7)   |           |
| 1                                                  | 2                          | 3                                          | 4             | 5                                   | 6                     | 7              | 8         |
| АКТИВА:                                            |                            |                                            |               |                                     |                       |                |           |
| A. ПОСТОЯНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123) |                            |                                            |               |                                     |                       |                |           |
| 1.                                                 | 00                         | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА                  | 1 1 1         | 337031711                           | 1440272411            | 1026330986     | 413941425 |
| 2.                                                 | 010, 011 012 и 015         | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 1 1 2         | 1985864                             | 29157351              | 27247309       | 1910042   |
|                                                    |                            | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)  | 1 1 3         | 840788                              | 1044311               |                | 1044311   |
| 3.                                                 | 020 и 029д                 | Градежни објекти                           | 1 1 4         | 334205059                           | 1410070749            |                | 410987072 |
| 4.                                                 | 021 и 029д                 | Станови и деловни објекти                  | 1 1 5         | 247978058                           | 440326299             |                | 296750389 |
| 5.                                                 | 022 и 029                  | Опрема                                     | 1 1 6         |                                     |                       |                |           |
| 6.                                                 | 023 и 029д                 | Повеќегодишни насади                       | 1 1 7         | 56253916                            | 933786978             |                | 78273211  |
| 7.                                                 | 024 и 029д                 | Основно стадо                              | 1 1 8         |                                     |                       |                |           |
| 8.                                                 | 025 и 029                  | Други материјални средства                 | 1 1 9         |                                     |                       |                |           |
| 9.                                                 | 026 и 029д                 | Аванси за материјални средства             | 1 2 0         | 29909365                            | 35357422              |                | 35957472  |
| 10.                                                | 030                        | III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА   | 1 2 1         |                                     |                       |                |           |
|                                                    |                            |                                            | 1 2 2         |                                     |                       |                |           |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                                                             | Ознака на АОП | ИЗНОС                               |            |                       |              |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
|          |                            |                                                                                      |               | Претходна година (почетна состојба) |            | Тековна година        |              |
|          |                            |                                                                                      |               | Бруто                               |            | Исправка на вредноста | Нето (6 - 7) |
| 1        | 2                          | 3                                                                                    | 4             | 5                                   |            | 7                     | 8            |
| 11.      | 04                         | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛИМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 1 2 3         |                                     |            |                       |              |
|          |                            | <b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b><br>(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 1 2 4         | 709593592                           | 746233341  |                       | 746233341    |
|          |                            | IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)                                                 | 1 2 5         | 447065042                           | 480411875  |                       | 480411875    |
| 12.      | 100                        | Сметка                                                                               | 1 2 6         | 447043256                           | 480385762  |                       | 480385762    |
| 13.      | 101                        | Благајна                                                                             | 1 2 7         | 20151                               | 24428      |                       | 24428        |
| 14.      | 102                        | Издвоени парични средства                                                            | 1 2 8         | 1450                                | 1450       |                       | 1450         |
| 15.      | 103                        | Отворени акредитиви                                                                  | 1 2 9         |                                     |            |                       |              |
| 16.      | 104                        | Девизна сметка                                                                       | 1 3 0         | 235                                 | 235        |                       | 235          |
| 17.      | 105                        | Девизни акредитиви                                                                   | 1 3 1         |                                     |            |                       |              |
| 18.      | 106                        | Девизна благајна                                                                     | 1 3 2         |                                     |            |                       |              |
| 19.      | 108                        | Други парични средства                                                               | 1 3 3         |                                     |            |                       |              |
| 20.      | 11                         | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ                                                               | 1 3 4         |                                     |            |                       |              |
|          |                            | III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)                                                      | 1 3 5         | 200591217                           | 1922931635 |                       | 1922931635   |
| 21.      | 120                        | Побарувања од буџетот                                                                | 1 3 6         | 272222699                           | 25373579   |                       | 25373579     |
| 22.      | 121                        | Побарувања од фондот                                                                 | 1 3 7         |                                     |            |                       |              |
| 23.      | 122 и 129д                 | Побарувања од купувачи во земјата                                                    | 1 3 8         | 163294451                           | 161073213  |                       | 161073213    |
| 24.      | 123 и 129д                 | Побарувања од купувачи во странство                                                  | 1 3 9         | 10074067                            | 6484843    |                       | 6484843      |
| 25.      | 13                         | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ                                   | 1 4 0         | 383420                              | 383420     |                       | 383420       |
| 26.      | 14                         | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА                                                 | 1 4 1         |                                     | 1414498    |                       | 1414498      |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                                                        | Ознака на АОП | ИЗНОС                               |            |                                      |              |            |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|
|          |                            |                                                                                 |               | Претходна година (почетна состојба) | Бруто      | Тековна година Исправка на вредноста | Нето (6 - 7) |            |
| 1        | 2                          | 3                                                                               | 4             | 5                                   | 6          | 7                                    | 8            |            |
| 27.      | 15                         | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ                                                   | 1 4 2         |                                     |            |                                      |              |            |
| 28.      | 16                         | VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ                                           | 1 4 3         |                                     | 35         |                                      |              | 35         |
| 29.      | 17                         | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ                                 | 1 4 4         |                                     |            |                                      |              |            |
| 30.      | 190 до 197                 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА                                            | 1 4 5         |                                     |            | 458                                  |              | 458        |
| 31.      | 198                        | Други активни временски разграничувања                                          | 1 4 6         | 61553928                            | 71091420   |                                      |              | 71091420   |
|          |                            | <b>V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)</b>          | 1 4 7         |                                     |            |                                      |              |            |
| 32.      | 31                         | Материјали                                                                      | 1 4 8         | 687510                              | 966686     | 386631                               |              | 580055     |
| 33.      | 32                         | Резервни делови                                                                 | 1 4 9         | 687510                              | 580055     |                                      |              | 580055     |
| 34.      | 36                         | Ситен инвентар                                                                  | 1 5 0         |                                     | 386631     |                                      |              | 0          |
| 35.      | 60                         | Производство                                                                    | 1 5 1         |                                     |            | 386631                               |              |            |
| 36.      | 63                         | Готови производи                                                                | 1 5 2         |                                     |            |                                      |              |            |
| 37.      | 65,66 и 67                 | Стоки, аванси, депозити и кауции                                                | 1 5 3         |                                     |            |                                      |              |            |
|          |                            | <b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)</b> |               |                                     |            |                                      |              |            |
| 38.      | 090                        | Непокриени трошоци од поранешни години                                          | 1 5 4         |                                     |            |                                      |              |            |
| 39.      | 092                        | Непокриени трошоци од тековна година                                            | 1 5 5         |                                     |            |                                      |              |            |
| 40.      | 095                        | Примени долгорочни кредити и заеми                                              | 1 5 6         |                                     |            |                                      |              |            |
| 41.      | 08                         | III. ДРУГИ СРЕДСТВА                                                             | 1 5 7         |                                     |            |                                      |              |            |
|          |                            | <b>ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>                              | 1 5 9         | 10477312313                         | 2187472438 | 1026717617                           |              | 1160754821 |
| 42.      | 990 до 994                 | ВОНБИЛАНСНА АКТИВА                                                              | 1 6 0         |                                     |            |                                      |              |            |



| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА                                                              | Ознака на АОП | ИЗНОС |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------------------------|----|----|----|----|
|          |                            |                                                                       |               | 4     | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) |   |   |   |    | Износ на денот на билансирање |    |    |    |    |
|          |                            |                                                                       |               |       | 5                                                    | 6 | 7 | 8 | 9  | 10                            | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1        | 2                          | 3                                                                     | 4             | 5     | 6                                                    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                            | 12 | 13 | 14 |    |
| 56.      | 224                        | Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги | 1 7 8         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 57.      | 225                        | Обврски спрема добавувачи-граѓани                                     | 1 7 9         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 58.      | 23                         | в) Примени аванси, депозити и кауции                                  | 1 8 0         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
|          |                            | г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)                     | 1 8 1         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 59       | 240                        | Обврски за заедничко работење со субјектите                           | 1 8 2         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 60.      | 241                        | Обврски за кредити во земјата                                         | 1 8 3         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 61.      | 242                        | Обврски за кредити во странство                                       | 1 8 4         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 62.      | 243                        | Обврски за вложени средства во земјата                                | 1 8 5         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 63.      | 245                        | Други краткорочни финансиски обврски                                  | 1 8 6         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 64.      | 246                        | Обврски спрема работниците                                            | 1 8 7         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 65.      | 247                        | Обврски по запирања на работниците                                    | 1 8 8         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
|          |                            | д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)         | 1 8 9         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 66.      | 250                        | Обврски за данок на додадена вредност                                 | 1 9 0         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
|          | 251                        | Обврски за акцизи                                                     | 1 9 1         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 67.      | 252                        | Обврски за царини и царински давачки                                  | 1 9 2         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 68.      | 253                        | Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело      | 1 9 3         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |
| 69.      | 255                        | Обврски за други даноци и придонеси                                   | 1 9 4         |       |                                                      |   |   |   |    |                               |    |    |    |    |

| Ред. бр. |    | Група на сметки или сметка          | ПОЗИЦИЈА |   |  | Ознака на АОП | ИЗНОС |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  | Износ на денот на билансирање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|-------------------------------------|----------|---|--|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1        | 2  | 3                                   | 4        | 5 |  |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  | 6       |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.      | 26 | г) Финансиски и пресметковни односи | 1 9 5    |   |  |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1456510 |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Во Скопје  
На ден 17.02.2023г.

Лице одговорно за составување на билансот,

[Signature]

Раководител



[Signature]

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

|           |       |                |                       |
|-----------|-------|----------------|-----------------------|
| Вид раб:  | 1 2 3 | 06462588       | Идентификационен број |
| Период    |       | 160111517+8828 | Резервни код/декси    |
| Контролор |       |                |                       |

Назив на субјектот: УНП Металуршки Фабрика

Адреса, седиште и телефон: Ул. Сопска 14, 5074, Скопје

Единствен даночен број: 4080009100154

(корисници на средства од буџетот)

## ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА -

### - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12. 2022 година

(во денари)

| Ред. на<br>број | Позиција                                               | Ознака<br>на АОТ | Претходна година | Тековна година |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1               | 2                                                      | 3                | 4                | 5              |
| 1.              | а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ<br>(од 003 до 006)              | 0 0 2            | 126034224        | 138452635      |
| 2.              | Придонеси за социјално осигурување                     | 0 0 4            | 35142522         | 38454401       |
| 3.              | Останати придонеси од плати                            | 0 0 5            |                  |                |
| 4.              | Надоместоци                                            | 0 0 6            |                  |                |
|                 | 6) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ<br>РАСХОДИ (од 008 до 011)   | 0 0 7            |                  |                |
| 5.              | Финансирање на нови програми<br>и потпрограми          | 0 0 8            |                  |                |
| 6.              | Постојана резерва<br>(непредавливни расходи)           | 0 0 9            |                  |                |
| 7.              | Тековни резерви<br>(разновидни расходи)                | 0 1 0            |                  |                |
| 8.              | Резерви за капитални расходи                           | 0 1 1            |                  |                |
|                 | в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)                      | 0 1 2            | 272512872        | 270186022      |
| 9.              | Патни и дневни расходи                                 | 0 1 3            | 530242           | 213081         |
| 10.             | Комунални услуги, греење, комуни-<br>кации и транспорт | 0 1 4            | 10871176         | 18514390       |
| 11.             | Материјали и ситен инвентар                            | 0 1 5            | 174961132        | 191261541      |
| 12.             | Поправки и тековно одржување                           | 0 1 6            | 22017339         | 9450587        |
| 13.             | Договорни услуги                                       | 0 1 7            | 52817497         | 46236273       |
| 14.             | Други тековни расходи                                  | 0 1 8            | 16315486         | 4507150        |
| 15.             | Привремени вработувања                                 | 0 1 9            |                  |                |

| Ред. на<br>број | Позиција | Ознака<br>на АОГ                                             | Претходна година | Тековна година |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1               | 2        | 3                                                            | 4                | 5              |
| 6               | 7        | 8                                                            | 9                | 10             |
| Ред. на<br>број | Позиција | Ознака<br>на АОГ                                             | Претходна година | Тековна година |
| 16.             | 431      | Трансфери до Фондот за ПИОМ                                  | 0 2 1            |                |
| 17.             | 432      | Трансфери до Агенц. за вработување                           | 0 2 2            |                |
| 18.             | 433      | Трансфери до Фондот за здравствено осигурување               | 0 2 3            |                |
|                 |          | Д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС                                  | 0 2 4            |                |
| 19.             | 441      | Дотации од ДДВ                                               | 0 2 5            |                |
| 20.             | 442      | Наменски дотации                                             | 0 2 6            |                |
| 21.             | 443      | Блок дотации                                                 | 0 2 7            |                |
| 22.             | 444      | Дотации за делегирани одделни надлежности                    | 0 2 8            |                |
|                 |          | Г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                                           | 0 2 9            |                |
| 23.             | 451      | Каматни плаќања кон незиденти                                | 0 3 0            |                |
| 24.             | 452      | Каматни плаќања кон домашни кредитори                        | 0 3 1            |                |
| 25.             | 453      | Каматни плаќања кон други нивоа на власт                     | 0 3 2            |                |
|                 |          | Е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                                     | 0 3 3            |                |
| 26.             | 461      | Субвенции за јавни претпријатија                             | 0 3 4            |                |
| 27.             | 462      | Субвенции за приватни претпријатија                          | 0 3 5            |                |
| 28.             | 463      | Трансфери до невладини организации                           | 0 3 6            |                |
| 29.             | 464      | Разни трансфери                                              | 0 3 7            |                |
| 30.             | 465      | Исплати по извршени исправи                                  | 0 3 8            |                |
|                 |          | Ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                                       | 0 3 9            |                |
| 31.             | 471      | Социјални надоместоци                                        | 0 4 0            |                |
| 32.             | 472      | Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ                       | 0 4 1            |                |
| 33.             | 473      | Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување          | 0 4 2            |                |
| 34.             | 474      | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување  | 0 4 3            |                |
|                 |          | II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                        | 0 4 4            |                |
| 35.             | 480      | Купување на опрема и машини                                  | 0 4 5            | 21492894       |
| 36.             | 481      | Грејжни објекти                                              | 0 4 6            | 13434091       |
| 37.             | 482      | Други градежни објекти                                       | 0 4 7            | 6555413        |
| 38.             | 483      | Купување на мебел                                            | 0 4 8            |                |
| 39.             | 484      | Стратешки стоки и други резерви                              | 0 4 9            |                |
| 40.             | 485      | Вложување и нефинансиски средства                            | 0 5 0            | 1503390        |
| 41.             | 486      | Купување на возила                                           | 0 5 1            |                |
| 42.             | 487      | Капитални трансфери до вонбуџетски фондови                   | 0 5 2            |                |
| 43.             | 488      | Капитални дотации до ЕЛС                                     | 0 5 3            |                |
| 44.             | 489      | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | 0 5 4            |                |
|                 |          |                                                              |                  | 32797715       |
|                 |          |                                                              |                  | 33513075       |
|                 |          |                                                              |                  | 1194137        |
|                 |          |                                                              |                  | 2883780        |
|                 |          |                                                              |                  | 266723         |
|                 |          |                                                              |                  | 45752          |
|                 |          |                                                              |                  | 30000          |
|                 |          |                                                              |                  | 30969          |
|                 |          |                                                              |                  | 60969          |
|                 |          |                                                              |                  | 45752          |

| Ред. број на сметка или ознака | Позиција       | Ознака на АОГ                                                                                 | Претходна година |           | Тековна година |   |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|---|
| 1                              | 2              | 3                                                                                             | 4                | 5         | 6              | 7 |
|                                |                |                                                                                               |                  |           |                |   |
| 45.                            | 491            | Отплата на главнина до нерезидентни кредитори                                                 | 0 5 6            |           |                |   |
| 46.                            | 492            | Отплата на главнина кон домашни институции                                                    | 0 5 7            |           |                |   |
| 47.                            | 493            | Отплата на главнина до други нивоа на власт                                                   | 0 5 8            |           |                |   |
|                                |                | <b>А. ВКУПНО РАСХОДИ</b><br>(001 + 044 + 055)                                                 | 0 5 9            | 425100959 | 446799142      |   |
|                                |                | <b>Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ</b><br>(103 минус 059)                | 0 6 0            | 441594779 | 467335606      |   |
| 48.                            | 811, 812 и 813 | <b>В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ</b> | 0 6 1            | 347906    | 267773         |   |
|                                |                | <b>Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДНОЧУВАЊЕ</b><br>(060 минус 061)                      | 0 6 2            | 441246273 | 467067873      |   |
|                                |                | <b>Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА</b><br>(од 064 до 066)             | 0 6 3            | 441246873 | 467067873      |   |
| 49.                            | 830            | За покривање на загуба                                                                        | 0 6 4            |           |                |   |
| 50.                            | 831            | За поврат во буџетот односно фондот                                                           | 0 6 5            |           |                |   |
| 51.                            | 833            | За пренос во наредната година                                                                 | 0 6 6            | 441246873 | 467067873      |   |
|                                |                | <b>Г. ВКУПНО</b><br>(059+060)=105<br>ако 061 е положено од 060<br>тогаш (059 + 061) = 105     | 0 6 7            | 866695738 | 914114748      |   |
|                                |                | <b>И. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b><br>(од 069 до 076)                                                  | 0 6 8            |           |                |   |
| 52.                            | 711            | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки                                             | 0 6 9            |           |                |   |
| 53.                            | 712            | Придонеси за социјално осигурување                                                            | 0 7 0            |           |                |   |
| 54.                            | 713            | Даноци од имот                                                                                | 0 7 1            |           |                |   |
| 55.                            | 714            | Домашни даноци на стоки и услуги                                                              | 0 7 2            |           |                |   |
| 56.                            | 715            | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)                                 | 0 7 3            |           |                |   |
| 57.                            | 716            | Еднократни посебни такси                                                                      | 0 7 4            |           |                |   |
| 58.                            | 717            | Даноци на специфични услуги                                                                   | 0 7 5            |           |                |   |
| 59.                            | 718            | Такси на користење или дозволи за вршење на дејност                                           | 0 7 6            |           |                |   |
|                                |                | <b>ИИ. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b><br>(од 078 до 082)                                               | 0 7 7            | 196596707 | 180018662      |   |
| 60.                            | 721            | Преприемачки приход и приход од имот                                                          | 0 7 8            |           |                |   |
| 61.                            | 722            | Гроби, судски и административни такси                                                         | 0 7 9            | 327079    | 185989         |   |
| 62.                            | 723            | Такси и надоместоци                                                                           | 0 8 0            | 175396376 | 149118961      |   |
| 63.                            | 724            | Други владини услуги                                                                          | 0 8 1            |           |                |   |
| 64.                            | 725            | Други невладини приходи                                                                       | 0 8 2            | 26846252  | 30718652       |   |

| Ред. број                         |     | Позиција                                                                                                                | Ознака на АОГ | ИЗНОС     |           |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1                                 | 2   | 3                                                                                                                       | 4             | 5         | 6         |
| [Ред. број на сметки, или сметка] |     | Тековна година                                                                                                          |               |           |           |
| 65.                               | 731 | III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ<br>(од 084 до 087)                                                                               | 0 8 3         |           |           |
| 66.                               | 732 | Продажба на стоки                                                                                                       | 0 8 5         |           |           |
| 67.                               | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални служувања                                                                          | 0 8 6         |           |           |
| 68.                               | 734 | Приходи од дивиденди                                                                                                    | 0 8 7         |           |           |
|                                   |     | IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ<br>(од 089 до 092)                                                                              | 0 8 8         | 670126031 | 734096146 |
| 69.                               | 741 | Трансфери од други нивоа на власт                                                                                       | 0 8 9         | 670126031 | 734096146 |
| 70.                               | 742 | Донации од странство                                                                                                    | 0 9 0         |           |           |
| 71.                               | 743 | Капитални донации                                                                                                       | 0 9 1         |           |           |
| 72.                               | 744 | Тековни донации                                                                                                         | 0 9 2         |           |           |
|                                   |     | V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ<br>(од 094 до 096)                                                                               | 0 9 3         |           |           |
| 73.                               | 751 | Краткорочни позајмици од земјата                                                                                        | 0 9 4         |           |           |
| 74.                               | 753 | Долгорочни обврзници                                                                                                    | 0 9 5         |           |           |
| 75.                               | 754 | Друго домашно задолжување                                                                                               | 0 9 6         |           |           |
|                                   |     | VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО<br>(од 098 до 100)                                                                         | 0 9 7         |           |           |
| 76.                               | 761 | Меѓународни развојни агенции                                                                                            | 0 9 8         |           |           |
| 77.                               | 762 | Страјски влади                                                                                                          | 0 9 9         |           |           |
| 78.                               | 769 | Други задолжувања во странство                                                                                          | 1 0 0         |           |           |
|                                   |     | VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ<br>Продажба на хартии од вредност                                                   | 1 0 1         |           |           |
|                                   |     | VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ<br>Приходи од наплатени дадени заеми                                                  | 1 0 2         |           |           |
| 80.                               | 781 |                                                                                                                         | 1 0 3         | 866695738 | 914114748 |
|                                   |     | A. ВКУПНО ПРИХОДИ<br>(068+077+083+088+093+097+101+102)                                                                  | 1 0 3         | 866695738 | 914114748 |
| 81.                               | 890 | B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ<br>(059+061 минус 103)                                                                            | 1 0 4         |           |           |
|                                   |     | B. ВКУПНО:<br>(103 + 104 = 067)                                                                                         | 1 0 5         | 866695738 | 914114748 |
|                                   |     | Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:<br>Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цен број) | 1 0 6         | 844       | 837       |

Образец „ДЕ“

|                              |    |   |   |
|------------------------------|----|---|---|
| Вид раб.                     | 1  | 2 | 3 |
| Период                       | 06 | 4 | 6 |
| Идентификационен број (ЕМБС) | 2  | 5 | 8 |
| Контролор                    | 1  | 6 | 0 |
| Резервни кодокси             | 1  | 5 | 1 |
|                              | 7  | 8 | 2 |
|                              | 8  | 2 | 6 |

УКИН - Медицински Факултет

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса на е-пошта

Единствен даночен број

4080009100154

finansi@medf.um.edu.mk

Ул. 50<sup>та</sup> Дивизија бр.6 05312025

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците  
на средства од буџетот на фондските

(во денари)

| 1         | 2        | 3                                                                                        | 4                | 5              | 6     |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|
| Ред. број | Позиција | Ознака на АОП                                                                            | Претходна година | Тековна година | ИЗНОС |
| 1.        | 000      | Набавна вредност на основачки издатоци                                                   | 6 0 1            |                |       |
| 2.        | 008д     | Вредносно усогласување (ревало-ризација) на основачки издатоци                           | 6 0 2            |                |       |
| 3.        | 009д     | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци                    | 6 0 3            |                |       |
| 4.        |          | Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)                        | 6 0 4            |                |       |
| 5.        | 001      | Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој                                     | 6 0 5            |                |       |
| 5.1.      |          | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој | 6 0 6            |                |       |
| 5.2.      |          | Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражувања и развој          | 6 0 7            |                |       |
| 5.3.      |          | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој       | 6 0 8            |                |       |
| 5.4.      |          | Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој                     | 6 0 9            |                |       |
| 6.        | 008д     | Вредносно усогласување (ревало-ризација) на издатоци во истражување и развој             | 6 1 0            |                |       |

1) Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на конкретни цели.

| Ред. број | Група на сметки, д=дел | ПОЗИЦИЈА                                                                                    | Ознака на АОП | Претходна година |   | Тековна година |   |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---|----------------|---|
| 1         | 2                      | 3                                                                                           | 4             | 5                | 6 | 7              | 8 |
| 7.        | 009д                   | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на изда-тоци во истражување и развој        | 6 1 1         |                  |   |                |   |
| 8.        |                        | Сеташна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)                | 6 1 2         |                  |   |                |   |
| 9.        | 002д                   | Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права                                | 6 1 3         |                  |   |                |   |
| 10.       | 008д                   | Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права         | 6 1 4         |                  |   |                |   |
| 11.       | 009д                   | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права | 6 1 5         |                  |   |                |   |
| 12.       |                        | Сеташна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)        | 6 1 6         |                  |   |                |   |
| 13.       | 002д                   | Набавна вредност на софтвер со лиценца                                                      | 6 1 7         |                  |   |                |   |
| 14.       | 008д                   | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца                               | 6 1 8         |                  |   |                |   |
| 15.       | 009д                   | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца                       | 6 1 9         |                  |   |                |   |
| 16.       |                        | Сеташна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)                              | 6 2 0         |                  |   |                |   |
| 17.       | 002д                   | Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба                                   | 6 2 1         |                  |   |                |   |
| 18.       | 008д                   | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба            | 6 2 2         |                  |   |                |   |
| 19.       | 009д                   | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба    | 6 2 3         |                  |   |                |   |
| 20.       |                        | Сеташна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)           | 6 2 4         |                  |   |                |   |
| 21.       | 002д                   | Набавна вредност на набавени бази на податоци                                               | 6 2 5         |                  |   |                |   |
| 22.       | 008д                   | Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци                        | 6 2 6         |                  |   |                |   |
| 23.       | 009д                   | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци                | 6 2 7         |                  |   |                |   |
| 24.       |                        | Сеташна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)                       | 6 2 8         |                  |   |                |   |
|           |                        |                                                                                             |               | ИЗНОС            |   |                |   |

| Ред. број | Група на сметки, д-дел | ПОЗИЦИЈА                                                            | Ознака на АОП | ИЗНОС |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Претходна година |    | Тековна година |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|----|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           |                        |                                                                     |               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13               | 14 | 15             | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.       | 002д                   | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 6 2 9         |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |    |                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и анапати)

| Ред. број                                                                | Позиција                                                                                   | Ознака на АОП | Претходна година | Тековна година |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                          | 3             | 4                | 5              |
| 42.                                                                      | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) и инфор-матиска и телекомуникациска опрема | 6 4 6         |                  |                |
| 43.                                                                      | Сегашна вредност на информатиска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)        | 6 4 7         |                  |                |
| 44.                                                                      | Набавна вредност на компјутерска опрема                                                    | 6 4 8         |                  |                |
| 45.                                                                      | Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема                             | 6 4 9         |                  |                |
| 46.                                                                      | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема                     | 6 5 0         |                  |                |
| 47.                                                                      | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)                            | 6 5 1         |                  |                |
| 48.                                                                      | Набавна вредност на други материјални средства                                             | 6 5 2         | 20008141         | 30003842       |
| 49.                                                                      | Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства                      | 6 5 3         | 3901222          | 5921770        |
| 50.                                                                      | Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства              | 6 5 4         |                  |                |
| 51.                                                                      | Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)                     | 6 5 5         | 29909363         | 35925612       |
| 52.                                                                      | Драгоцени метали и камења                                                                  | 6 5 6         |                  |                |
| 53.                                                                      | Антиквитети и други уметнички дела                                                         | 6 5 7         |                  |                |
| 54.                                                                      | Други скапоцености                                                                         | 6 5 8         |                  |                |
| <b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b> |                                                                                            |               |                  |                |
| 55.                                                                      | Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)                           | 6 5 9         |                  |                |
| 56.                                                                      | Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)                                           | 6 6 0         |                  |                |
| 57.                                                                      | Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)                                       | 6 6 1         |                  |                |
| 58.                                                                      | Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)                                     | 6 6 2         |                  |                |

| Ред. број сметки, д=дел | Позиција | Ознака на АОП                                                                                | Износ |          | Тековна година |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
|                         |          |                                                                                              | 4     | 5        | 6              |
| 59.                     | 285      | Придоноси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)                           | 6 6 3 |          |                |
|                         |          | <b>Д. РАСХОДИ</b>                                                                            |       |          |                |
|                         |          | <b>I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>                                 |       |          |                |
| 60.                     | 421д     | Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БР)                                               | 6 6 4 | 684201   | 1332977        |
| 61.                     | 421д     | Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БР)                                            | 6 6 5 | 244055   | 157496         |
| 62.                     | 421д     | Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БР)          | 6 6 6 | 443315   | 416723         |
| 63.                     | 421д     | Горива и масла (< или = на АОП 014 од БР)                                                    | 6 6 7 | 141906   | 108195         |
|                         |          | <b>II. Материјали и ситен инвентар</b>                                                       |       |          |                |
| 64.                     | 423д     | Униформи (< или = на АОП 015 од БР)                                                          | 6 6 8 | 71449    |                |
| 65.                     | 423д     | Обувки (< или = на АОП 015 од БР)                                                            | 6 6 9 |          |                |
| 66.                     | 423д     | Прехрамбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БР)                                   | 6 7 0 | 4372090  | 5499296        |
| 67.                     | 423д     | Лекови (< или = на АОП 015 од БР)                                                            | 6 7 1 |          |                |
|                         |          | <b>III. Договорни услуги</b>                                                                 |       |          |                |
| 68.                     | 425д     | Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БР)                  | 6 7 2 | 97515    | 128458         |
| 69.                     | 425д     | Консултантски услуги (Надатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БР)              | 6 7 3 | 30644699 | 22125686       |
| 70.                     | 425д     | Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БР)                                | 6 7 4 | 90390    | 97257          |
| 71.                     | 425д     | Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БР) | 6 7 5 |          |                |
| 72.                     | 425д     | Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БР)                                   | 6 7 6 | 9839197  | 12901386       |
|                         |          | <b>IV. Други тековни расходи</b>                                                             |       |          |                |
| 73.                     | 426д     | Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БР)                                          | 6 7 7 | 339480   | 2115129        |
|                         |          | <b>V. Разни трансфери</b>                                                                    |       |          |                |
| 74.                     | 464д     | Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БР)                                      | 6 7 8 |          |                |
| 75.                     | 464д     | Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БР)                                        | 6 7 9 |          |                |

| Ред. број сметки, д=дел               | 1                                                                        | 2                            | 3              | 4         | 5         | 6   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----|
| Позиција                              | Ознака на АОП                                                            | Претходна година             | Тековна година | ИЗНОС     |           |     |
| 76. 471д                              | Енократна парична помош и помош во натура                                | ( < или = на АОП 040 од БРП) | 6 8 0          |           |           |     |
| 77. 471д                              | Детски додаток                                                           | ( < или = на АОП 040 од БРП) | 6 8 1          |           |           |     |
| 78. 471д                              | Помош на здравствена заштита на растенија и животни                      | ( < или = на АОП 040 од БРП) | 6 8 2          |           |           |     |
| 79. 471д                              | Искрана за бездомници и други социјални лица                             | ( < или = на АОП 040 од БРП) | 6 8 3          |           |           |     |
| Г. ПРИХОДИ                            |                                                                          |                              |                | 283039936 | 295417404 |     |
| I. Такси и надоместоци                |                                                                          |                              |                | 2380511   | 2568131   |     |
| 80. 723д                              | Закупнини                                                                | ( < или = на АОП 080 од БРП) | 6 8 4          | 2380511   | 2568131   |     |
| II. Трансфери од други нивоа на власт |                                                                          |                              |                | 280659425 | 292849273 |     |
| 81. 741д                              | Трансфери од Буџетот на Република Македонија                             | ( < или = на АОП 088 од БРП) | 6 8 5          | 8827896   | 13737850  |     |
| 82. 741д                              | Трансфери од буџетите на фондовите                                       | ( < или = на АОП 088 од БРП) | 6 8 6          | 271831529 | 279111423 |     |
| 83. 741д                              | Блок дотации на општината по одделни намени                              | ( < или = на АОП 088 од БРП) | 6 8 7          |           |           |     |
| E. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ                   |                                                                          |                              |                |           |           |     |
| 84.                                   | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот |                              | 6 8 8          |           |           | 837 |

М.П. на ЦРМ и дата на приемот

Во ден 17.02.2023г.

Лице одговорно за составување на образецот.



Одговорно лице.

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција ("Сл. весник на РМ", бр. 101/14)

Контролата ја извршиле

| Ред. број | Класа | Назив             | Остварени приходи (во денари) |
|-----------|-------|-------------------|-------------------------------|
| 1.        | 8542  | Високо образоване | 944.444.748                   |
| 2.        |       |                   |                               |
| 3.        |       |                   |                               |
| 4.        |       |                   |                               |
| 5.        |       |                   |                               |
| 6.        |       |                   |                               |
| 7.        |       |                   |                               |
| 8.        |       |                   |                               |
| 9.        |       |                   |                               |
| 10.       |       |                   |                               |
| 11.       |       |                   |                               |
| 12.       |       |                   |                               |

во периодот од 01.01. до 31.12 2022 година

## СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

Назив на субјектот: УКИМ - Медицински факултет  
 Адреса, седиште и телефон: ул. 50<sup>та</sup> Фивизия бр. 6 075317075  
 Адреса за е-пошта: finansii@medf.ukim.edu.mk  
 Единствен даночен број: 4080009100154

|                              |        |                 |                                              |
|------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| Вид работа                   | 1 2 3  | 0 6 4 6 2 5 8 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                      |
| Идентификационен број (ЕМБС) | Период | Контролор       | Резервни кодови                              |
|                              |        |                 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
|                              |        |                 | 1 6 9 0 1 1 1 5 1 7 7 8 8 2 8                |

| Ред. број | НКД<br>(Национална класификација на дејности) |                     | Остварени приходи<br>(во денари) <sup>3)</sup> |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
|           | Класа <sup>1)</sup>                           | Назив <sup>2)</sup> |                                                |
| 18.       |                                               |                     |                                                |
| 17.       |                                               |                     |                                                |
| 16.       |                                               |                     |                                                |
| 15.       |                                               |                     |                                                |
| 14.       |                                               |                     |                                                |
| 13.       |                                               |                     |                                                |

- 1) Во колоната за "Класа" се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната "Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната "Остварени приходи" се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8542

Високо образование

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Училишта ДЕЈНОСТ -

8542

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Снежана Јузевиќа

Потпис

*[Signature]*

Во Скопје

На ден 17.02.2023



Потпис,

*[Signature]*

Име и презиме на законскиот застапник

Софа Јотузова

\* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распредела на остварените приходи по дејности СЛД - Рекапитулар ("Сл. Весник на РМ", бр. 72/14)

# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

788-78

ДБ



|                                                              |                                                                                                                                                                                        |                           |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Пособен<br>даночен статус                                    | <input type="checkbox"/> Заштитен<br><input type="checkbox"/> Друштво<br><input type="checkbox"/> ТИП3<br><input type="checkbox"/> Казнено поправни<br><input type="checkbox"/> Домови | Единствен<br>даночен број | 4080009100157 |
| Скратен назив<br>и адреса на вистинско<br>седиште за контакт | УКИМ - Медицински<br>Факултет - Скопје<br>Ул. Ботар 7 в.изг. бр. 6                                                                                                                     |                           |               |
| Телефон                                                      | 075 317 075                                                                                                                                                                            |                           |               |
| е-пошта                                                      | finansii@med.ukim.edu.mk                                                                                                                                                               |                           |               |

|                             |                |            |            |                       |                   |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Датум и<br>број на<br>прием | Даночен период | од         | до         | Рок за<br>поднесување | Исправка<br>на ДБ |
|                             |                | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28.02.2023            | Број              |

\* Подолната Управа за Јавни Приходи

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

|                                                                                                                                                                   |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| II. Непризнани расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (Збир од А01 03 до А01 39)                                                                      | 01 |           |
| I. Финансиски резултат во биланс на успех                                                                                                                         |    |           |
| Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последница од вршењето на дејноста | 02 | 2.677.328 |
| Надоместоци на трошоци и други лични примави од работен однос над утврдениот износ                                                                                | 03 | 2.568.131 |
| Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДП                                                                       | 04 |           |
| Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон                                                                                           | 05 |           |
| Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани                                       | 06 |           |
| Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноктно време, над износите утврдени со закон                                                                        | 07 |           |
| Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон                                                         | 08 |           |
| Трошоци по основ на утврдени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон                                                      | 09 |           |
| Трошоци по основ на утврдени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон                                                                        | 10 |           |
| Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон                                                       | 11 |           |
| Скриени исплати на добивки                                                                                                                                        | 12 |           |
| Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)                                                                     | 13 |           |
| Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход одстарен во година                  | 14 |           |
| Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход одстарен во годината            | 15 | 11.940    |
| Трошоци за донации во спорот согласно со членот 30-а од ЗДП                                                                                                       | 16 |           |
| Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот                                                                      | 17 |           |
| Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени                                                        | 18 |           |
| Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник                                                     | 19 |           |
| Причини и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за приплата наплат                                           | 20 |           |
| Трошоци за стипендии                                                                                                                                              | 21 |           |
| Трошоци на капо, растур, раскуп, крш и расипување                                                                                                                 | 22 |           |
| Траен отпис на ненаплатени подбавувања                                                                                                                            | 23 |           |
| Трошоци за нето износот на примавата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон                                   | 24 |           |
| Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство                                                                                | 25 |           |
| Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно                                                          | 26 |           |
| Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства                                                                      | 27 |           |
|                                                                                                                                                                   | 28 |           |
|                                                                                                                                                                   | 29 |           |

97.257

11.940

2.677.328  
2.568.131

без гени

|       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 28.   | Трошоци за амортизација на материјални средства која е висока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номеклатурата на средствата за амортизација               | 30 |          |
| 29.   | Престаната сеташна вредност од основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи                                                                         | 31 |          |
| 30.   | Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања                                                                                                                                                                             | 32 |          |
| 31.   | Износ на ненаплатени побарувања од заем                                                                                                                                                                                                | 33 |          |
| 32.   | Износ на позитивна разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на дофат на рака меѓу поврзани лица                                                                                 | 34 |          |
| 33.   | Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица          | 35 |          |
| 34.   | Износ на депозити по камати кои се добивени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се оставил доколку се работи за неповрзани лица                                                                                          | 36 |          |
| 35.   | Износ на заезани камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице                                                                                                                                                                 | 37 |          |
| 36.   | Износ на камати на заеми добивени од сопственици или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот                                                                                                                   | 38 |          |
| 37.   | Други усогласувања на расходи                                                                                                                                                                                                          | 39 |          |
| III.  | Даночна основа (I+II)                                                                                                                                                                                                                  | 40 | 1677328  |
| IV.   | Намалување на даночна основа (A01 42+ A01 43+ A01 44+ A01 45+ A01 46+ A01 47+ A01 48)                                                                                                                                                  | 41 |          |
| 38.   | Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа                                                                                                                                                | 42 |          |
| 39.   | Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа                                                                                                                        | 43 |          |
| 40.   | Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со извршено зголемување на даночната основна                                                                                      | 44 |          |
| 41.   | Износ на неисплатените надоместоци над заносите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приходи | 45 |          |
| 42.   | Дивиденди оставарени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот                                                                                                                  | 46 |          |
| 43.   | Дел од зарплата намалена за непризнани расходи, пренесена од претходни години                                                                                                                                                          | 47 |          |
| 44.   | Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)                                                                                                                                                                       | 48 |          |
| V.    | Даночна основа по намалување (III- IV)                                                                                                                                                                                                 | 49 | 1.677328 |
| VI.   | Пресметан данок на добивка (V x 10%)                                                                                                                                                                                                   | 50 | 167733   |
| VII.  | Намалување на пресметаниот данок на добивка (A01 52+A01 53+A01 54+A01 55)                                                                                                                                                              | 51 |          |
| 45.   | Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистмирање на готовински плаќања                                                                                            | 52 |          |
| 46.   | Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка                                                                                                                             | 53 |          |
| 47.   | Данок кој го платила поддржувачата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД                                    | 54 |          |
| 48.   | Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД                                                                                                                                   | 55 |          |
| VIII. | Пресметан данок по намалување (VI-VII)                                                                                                                                                                                                 | 56 | 267733   |
| 49.   | Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период                                                                                                                                                                            | 57 | 272362   |
| 50.   | Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди                                                                                                                                                        | 58 |          |
| 51.   | Износ за доплата / повеќе платен износ (A01 56-A01 57-A01 58)                                                                                                                                                                          | 59 | 4.629    |
| IX.   | ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ                                                                                                                                                                                                                       |    |          |
| 52.   | Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)                                                                                                                                                                        | 60 |          |
| 53.   | Зарплата од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато                                                                                                                                             | 61 |          |
| 54.   | Остварена зарплата намалена за непризнаните расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години                                                                                                                | 62 |          |
| 55.   | Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД                                                                                                                                           | 63 |          |
| 56.   | Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка                                                                                                                                | 64 |          |
| 57.   | Остварен вкупен приход во годината                                                                                                                                                                                                     | 65 |          |
| 58.   | Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности                                                                                                  | 66 |          |
| 59.   | Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности                                                                                               | 67 |          |
| 60.   | Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности                                                                                             | 68 |          |
| 61.   | Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности                                                                                          | 69 |          |
| 62.   | Вкупни трошоци за донации во спорз за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД                                                                                                                           | 70 |          |


ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

|                          |                                                                                     |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Назив /<br>Име и презиме | СНЕЖАНА АУЗЕВСКА                                                                    |  |  |
| ЕДБ / ЕМБГ               | 2804968455035                                                                       |  |  |
| Својство                 | РАКОВОР. НА ОПРЕДЕЛИТЕ                                                              |  |  |
| Датум на<br>пополнување  | 17.02.2023г                                                                         |  |  |
| Потпис                   |  |  |  |

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

|                          |                                                                                     |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Назив /<br>Име и презиме | ПРОФ. ДР. СОБА ТОЦЗОВСКА                                                            |  |  |
| ЕМБГ                     | 2202965018                                                                          |  |  |
| Својство                 | ДЕНА                                                                                |  |  |
| Датум на<br>пополнување  | 17.02.2023г                                                                         |  |  |
| Потпис                   |  |  |  |

Податоци за  
образовката



Подолнува Управа за Јавн